



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 6 септември 1957
Број 23 Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 25 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

123.

На основа член 47 и 48 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/54) и член 10 од Законот за заштита на добитокот од заразните болести („Службен весник на НРМ“ бр. 9/56) донесувам

НАРЕДБА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ТИФУСОТ КАЈ КОКОШКИТЕ И БЕЛАТА ДРСКАВИЦА КАЈ ПИЛИЊАТА

I.

По одредбите на оваа Наредба народните одбори на општини и околии ќе организираат и спроведат мерки потребни за спречување и сузбивање на тифусот кај живината и белата дрскавица кај пилињата (Салмонелосис), во птицеводните фарми за одгледување на домашни птици и производство на јајца за приплод наменети за продажба.

II.

Физичките и правните лица кои се занимаваат со одгледување и водење на расплодна живина и јајца за продажба должни се оваа делатност да ја пријават на надлежната околиска ветеринарна инспекција.

Околиската ветеринарна инспекција, на основа резултатите од дијагностичкото испитување на живината на салмонелоза, со писмено решение ја одобрува делатноста од став први на оваа точка.

III.

Ветеринарните станици се должни:

— најмалку два пати годишно да извршат преглед на салмонелоза во формите од точка втора од оваа Наредба;

— за извршените дијагностички испитувања на живината на салмонелоза редовно да ја известуваат околинската ветеринарна инспекција;

— на барање на странката на која е издадено решение од страна на надлежната околиска ветеринарна инспекција во смисла на претходната точка, да и даде здравствена потврда за незаразеност за секое изнесување од фармата на живина и јајца за расплодни цели. Јајцата што служат за расплодни цели мора да се означат со видлив знак.

IV.

Фармите од точка II од оваа Наредба не можат да изнесуваат живина, пилиња и јајца наменети за расплод без здравствена потврда за незаразе-

ност на салмонелоза од надлежната ветеринарна станица.

V.

Дијагностички испитувања на живина на салмонелоза можат да вршат ветеринарните лекари и ветеринарните помошници што имаат положен стручен испит.

VI.

Задолжително е испитувањето на расплодните кокошки на салмонелоза со методата на брзата аглутинација два пати годишно.

Подмладокот одреден за расплод кој не е прегледан во споменатиот рок, во точка III од оваа Наредба ќе се испита на старост од 4—5 месеца.

Покрај кокошките и пилињата, на салмонелоза со методата на брзата аглутинација ќе се прегледа и останатата живина, која се наоѓа во истиот двор (фарма).

VII.

Живината што реагирала позитивно или сомнително на салмонелоза, ќе се заколи во присуството на овластениот општински ветеринарен инспектор.

Ако се пронајде само сомнителна, а не и позитивна живина, ќе се изврши бактериолошки преглед.

Јатата во кои е установена салмонелоза мора наново да се прегледуваат после секои 4—6 седмици, се дотогаш дури тие прегледи извршени едно по друго не дадат негативна реакција.

VIII.

Слободно (здро) птицеводно јато е она, кое во прописна трократна претрага со методата на брзата аглутинација не дало ни еден позитивен или сомнителен реактор.

Условно слободно птицеводно јато е она кое при двете последни претраги со методата на брзата аглутинација не дало ниту еден позитивен или сомнителен резултат реактор, а пред тоа било заразено.

Заразено е оноа птицеводно јато во кое е установена салмонелоза односно кај кое двете узастопни претраги со методата на брзата аглутинација не биле негативни.

IX.

Возрасна хивина, пилиња и јајца за расплод можат да се набават само од слободни (здрави) и условно слободни птицеводни фарми.

Заразена птицеводна фарма не смее да произведува пилиња и јајца за расплодни цели; туку

само за консумација се дури не ги постигне условите предвидени за слободни или условно слободни птицеводни фарми.

X.

За спречување преносот на заразата матичните јата живина треба да се држат одвоено од подмладокот.

Инкубаторите пред заредувањето морат темелно да се исчистат и дезинфицираат.

Живинарниците, испустите, приборот и др. треба повремено да се дезинфицираат, а на самата живина да се осигура соодветно хигиенско држање, нега и прехрана.

XI.

Прекршувањето на оваа Наредба ќе се казни по член 71 и 72 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести.

XII.

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1349

2 август 1957 година

Скопје

Секретар

за земјоделството на Извршниот совет на НРМ

инж. Ф. Николовски, с. р.

По извршеното сравнување со оригиналниот текст утврдено е дека во отпечатениот текст на Законот за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 19/57 се допуштени долунаведените грешки во имињата на населените места, поради кое се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКОЛИИТЕ И ОПШТИНИТЕ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Во член 3 под I во Битолска околија

— во точка 5 Општина Долнени, ред 4 стои „Далгаец“, треба „Долгаец“;

— во точка 11 Општина Плетвар, ред 3 стои „Ореовец“, треба „Оревоец“;

— во точка 12 Општина Прилеп, ред 2 стои „Беревци“, треба „Беровци“;

2) Во член 3 под III во Охридска околија

— во точка 1 Општина Белчишта, ред 2 стои „Брежари“, треба „Брежани“;

— во точка 2 Општина Брод, ред 10 стои „Преглево“, треба „Преглово“;

— во точка 3 Општина Дебар, ред 10 стои „Селокуки“, треба „Селокуќи“, а во ред 11 стои „Црнобуци“, треба „Црнобоци“;

— во точка 4 Општина Кичево, ред 3 стои „Букочани“ треба „Букојчани“;

— во точка 9 Општина Струга, ред 8 стои „Лабунште“, треба „Лабуншгта“; во ред 9 стои „Ла-

кајица“, треба „Лакајца“; во ред 11 стои „Моришта“, треба „Мороишта“; во ред 14 стои „Ташмурашишта“, треба „Таш Маруништа“ и во ред 15 стои „Требениште“, треба „Требенишгта“;

3) Во член 3 под V во Тетовска околија

— во точка 2 Општина Гостивар, ред 2 стои „Горна Баница“, треба „Горна Бањица“, а во ред 9 стои „Тунчевиште“, треба „Тумчевиште“.

4) Во член 3 под VI во Титоввешка околија

— во точка 1 Општина Богданци, ред 6 стои „Џумобос“, треба „Џумабос“;

— во точка 2 Општина Богомила, ред 3 стои „Орасвдол“, треба „Ораов Дол“;

— во точка 5 Општина Градско, ред 4 стои „Камендол“, треба „Камен Дол“;

— во точка 6 Општина Кавадарци, ред 3 стои „Горниково“, треба „Гарниково“;

— во точка 8 Општина Неготино ред 8 стои „Сеоба“, треба „Шеоба“.

5) Во член 3 под VII во Штипска околија

— во точка 2 Општина Босилево, ред 1 стои „Босилово“, треба „Босилево“;

— во точка 3 Општина Василево, ред 3 стои „Грдошорци“, треба „Градошорци“, во ред 6 стои „Седларце“ треба „Седларци“ и во ред 7 стои „Трибичино“, треба „Требичино“;

— во точка 5 Општина Делчево, ред 4 стои „Илиево“, треба „Илиово“, а во ред 6 стои „Очипале“, треба „Очипала“;

— во точка 7 Општина Ново Село, ред 2 стои „Баделе“, треба „Баделен“;

— во точка 10 Општина Пробиштип, ред 6 стои „Калиште“, треба „Калниште“;

— во точка 11 Општина Радовиш, ред 2 стои „Аликоч“, „Алилобаси“ и „Бучин“, треба „Али Кач“ „Али Лобаси“ и „Бучим“, а во ред 12 стои „Сулдулци“, треба „Сулдурци“;

— во точка 13 Општина Струмица, ред 2 стои „Бањица“, треба „Баница“, а во ред 3 стои „Дорлобос“, треба „Дорломбос“;

— во точка 15 Општина Штип, ред 11 стои „Никокам“, треба „Никоман“, а во ред 13 стои „Почилово“ треба „Почивало“.

Од Извршниот совет У бр. 12 од 13-VIII-1957 г.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 17037/57 од 8 август 1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Ивковски Ѓуро, роден на ден 2-IV-1933 год. во село Црешево, Скопска околија од татко Ивковски Сотир и мајка Стоја, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Исаковски**.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 16203/57 од 30 јули 1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Тасева Надежда, родена на ден 11-IV-1938 година во град Битола, од татко Тасев Ристо и мајка Гена, така да во иднина фамилијарното име ќе и гласи **Христова**.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (85)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 12696/57 од 17-VII-1957 год. ја одобри промената на роденото име на Цветковска Мила, родена на 14-VI-1947 год во с. Сопотско — Ресенско, од татко Цветковски Боре и мајка Дежда, така да во иднина роденото име ќе и гласи **Зора**. (82)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 16199/57 од 30 јули 1957 г. ја одобри промената на личното име на Цеви Самуел, роден на ден 10-II-1922 год. во Земун, од татко Цеви Нахман и мајка Цеви род. Черњаска Терезија, така да во иднина личното име ќе му гласи **Черњански Стево**.

Оваа промена важи од дено на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за личните имиња. (80)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд лицето Петар Петровски од град Битола покрена постапка за прогласување за неважен загубениот баричан чек бр. 906408 издаден од Комуналната банка бр. 82 Битола.

Се поканува секој оној кој чекот го притежава во срок од месец дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“ да го достави на сопственикот или на судот. По истекот на овој срок чекот ќе биде огласен за изгубен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1518/57. (81)

Лицето Илија Наумовски од Битола пред овој суд покрена постапка за прогласување за неважен загубениот чек бр. 636.263 од 2-XII-1955 издаден од бившата Комунална банка 853 во Битола.

Се поканува секој оној кој чекот го притежава во срок од месец дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“ да го достави на сопственикот или на судот. По истекот на овој срок чекот ќе биде огласен за изгубен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1606/57. (86)

ЛИКВИДАЦИЈА

Со решение на Народниот одбор на општината — Нови Дојран, бр. 2389 од 8-VII-1957 год. Рибарската производителна задруга „Дојранско Езеро“ во Нови Дојран е ставена во редовна ликвидација. бр. 2424/56.

Се покануваат сите поверители и должници на задругата да ги пријават своите побарувања, а должниците да ги уплатат своите долгови во срок од 30 дена од објавувањето на огласот, на тек. сметка 879-Т-182 при Народната банка — Гевгелија. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на стопанскиот суд. (1010)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1956 год. под рег. бр. 173, на страна 463 е запишано следното: Вера Јаковлева, досегашен потписник на Претпријатието слаткарски дуќан „Пчела“ — Скопје е разрешена од должност и и престанува правото дуќанот да го потпишува.

За потписник на дуќанот е назначена Иванова Љубица која дуќанот ќе го потпишува од 18-X-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2426/56. (1414)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-X-1956 год. под рег. бр. 54, на страна 157 е запишано следното: со решение на Извршниот совет на НРМ бр. 273 од 30-VII-1956 год. кон Дирекцијата на Југословенските железници — Железничко транспортно претпријатие — Скопје се припојуваат претпријатијата за одржување на пруги во Скопје, Титов Велес и Гостивар.

Се бришат од регистарот на стопанските организации кај овој суд и тоа: Претпријатието за одржување на пруги — Скопје, под рег. бр. 48 страна 139, Претпријатието за одржување на пруги во Гостивар под рег. бр. 1, страна 1 и Претпријатието за одржување на пруги — Титов Велес од рег. бр. 31, страна 77 и нивните права и обврски ги презема Железничкото транспортно претпријатие — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2163/56. (1415)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1956 год. под рег. бр. 247, на страна 698 е запишано следното: Стојан Димов, досегашен книговодител на Трговското претпријатие за млеко и млечни производи „Шар“ — Титов Велес е разрешен од должност и му престанува правото претпријатието да го потпишува.

За книговодител на претпријатието е назначен Благој Тодоров кој претпријатието ќе го потпишува од 17-X-1956 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2424/56. (1417)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1956 год. под рег. бр. 17 е запишана под фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на месо и месни производи.

Продавницата е основана со решението на НО на општината — Прилеп, бр. 21895/55.

Раководител на продавницата е Љубен Димески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 318/56. (1533)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1956 год. под рег. бр. 17 е запишана под фирма: Продавница бр. 3, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на месо и месни производи.

Продавницата е основана со решението на НО на општината — Прилеп, бр. 21895/55.

Раководител на продавницата е Илија Апо-столовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 319/56. (1534)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана под фирма: Продавница „Охридско Езеро“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со животни прехрани и предмети за куќни потреби, бои, лакови и хемикалии, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, уља, масла и масти, жита и мелнички производи, деликатесни производи, производи врз база на шеќер какао, преработки од овоштира, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола, а согласно одобрието на НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1955 година.

Раководител на продавницата е Андоноски Даниле Доксим.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 619/56. (1561)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XI-1956 год. под рег. бр. 2, на страна 229 е запишан молерскиот занаетчиски дуќан — Погонска единица на Занаетчиското претпријатие при Околинскиот задружен сојуз — Струмица. Предмет на послувањето на погонската единица е: вршење на молерски услуги.

Дуќанот е основан од Занаетчиското претпријатие при Околинскиот задружен сојуз — Струмица, со решение бр. 10991 од 28-VII-1956 год. а согласно одобрието на НО на општината Струмица.

Работоводител на дуќанот е Мојсеј Танчев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 329/56. (1582)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 235 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на сојузот е: унапредување на земјоделството кај членките оснивачи и други задружни и стопански организации; промет со сите видови земјоделски, млечни и индустриски производи, преземени односно купени од земјоделските задруги, како и преработени или доработени селско стопански и други производи; снабдување на земјоделските задруги со репродукционен материјал потребен за унапредување на земјоделството и другите стопански дејности кај земјоделските задруги; извоз на сите видови земјоделски производи од земјоделските задруги сопствените погони (преработени или доработени) и увоз на земјоделски, индустриски и други производи потребни за унапредување на земјоделското производство; укажување на разни услуги на земјоделските задруги за вршење на нивните селскостопански и други дејности; вршење на други стопански дејности што служат за унапредување на селско-стопанското производство; пружање стручна помош на земјоделските задруги во нивната работа и унапредување на селско-стопанското производство; преработка или доработка на сите земјоделски производи и други производи кои ги произведуваат или откупуваат земјоделските задруги; трговија со индустриски, прехранбени и други стоки потребни за задругите.

Сојузот е основан со решението на НО на Штипска околина, бр. 10883 од 29-IX-1956 год.

Сојузот ќе го потпишуваат претседателот Стоилков Фончев Ванчо, управникот Гудев Миланов Борис и шефот Палифров Ѓорѓи Борис.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 308/56. (1583)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-XII-1956 год. под рег. бр. 295, на страна 865 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Стоби“, со седиште во с. Градско — Титоввелешко. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на големо и мало со отпадоци за индустриска преработка, со употребувани отпадоци, стари предмети, нова дефектна стока, со сите врсти на расходована стока како и со животински отпадоци и влакна.

Претпријатието е основано од НО на општината — Градско — Титоввелешко, бр. 7507 од 22-XI-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Трајко Орданоски и комерцијалистот Благоја Калајчиевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2491/56. (1599)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IX-1956 год. под рег. бр. 182, на страна 521 е запишано под фирма: Дрвно индустриско претпријатие во изградба „Осогово“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на претприја-

тието е: преработка на дрво, изработка на дрвна галантерија и намештај.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Крива Паланка, бр. 9363 од 23-VIII-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Гоговски Венцо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2309/56. (1600)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1956 год. под рег. бр. 484, на страна 1354 е запишана под фирма: Претпријатие за гумени производи „Вулкан“ — Ниш — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на гумени производи.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Вулкан“ — Ниш, со записник од 16-VIII-1956 год. а согласно одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 17039 од 23-VIII-1956 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Киро Трпковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2474/56. (1602)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1956 год. под рег. бр. 67, на страна 233 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Напредок“, со седиште во с. Марвинци — Титоввешско. Предмет на послувањето на задругата е: откуп на земјоделски производи и вршење на разни услуги во врска со земјоделското производство. Може да се занимава и со продажба на разни стоки преку свои продавници но откога ќе ги исполни условите за обавување на оваа дејност.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Валандово — Гевгелија, бр. 5548 од 11-IX-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Атанас Костов, претседател, Илија Стоев, Глигор Томов, Диме Гошев и Илија Ефтимов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Атанас Костов и членот на управниот одбор Диме Гошев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2381/56. (1603)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1956 год. под рег. бр. 69, на страна 241 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „11 октомври“, со седиште во Валандово. Предмет на послувањето на задругата е: откуп на земјоделски производи и вршење на разни услуги во врска со земјоделското производство. Може да се занимава и со продажба на разни стоки преку свои продавници но откога ќе ги исполни условите за обавување на оваа дејност.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Валандово — Гевгелија, бр. 7113 од 11-IX-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Петар Калковалиев претседател, Ѓорѓи Камчев,

Ристо Стојчев, Мито Дончев, Андон Камчев, Глигор Тајтаев и Петар Давидовалиев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Петар Калковалиев и членот на управниот одбор Петар Давидовалиев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2383/56. (1609)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XI-1956 год. под рег. бр. 73 на страна 257 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Дервен“, со седиште во с. Дедели — Титоввешско. Предмет на послувањето на задругата е: а) да организира на современа база, а преку индивидуално производство и колективна преработувачка или продажба, подобрување и проширување на земјоделските производи, растенија и узгој на сточарството; да презема заштитни мерки за заштита на земјоделското производство и добитокот како и масовно дезинфектирање на бубарите и земјоделските терени заразени и нападнати од штеточини или оболенија; да води грижа за обезбедување на средства за заштита на растенијата и добитокот; да води грижа да се обезбедат семенски и други посадочни материјали со обврска да се истите дадат по пристапачни цени; да организира откуп на земјоделски производи од селското стопанство на своите членови, врши сортирање и класирање, а доколку има услови и преработка на истите; б) да оснива претпријатија, погони и работни единици потребни на задругата за обработка на поедини земјоделски производи, да организира штедно-кредитна служба и да ги кредитира задругарите со кредити за подобрување на производството, да подига разни објекти, набавува добиток и сè друго предвидено со законските прописи да врши снабдување на задругарите доколку има потреба било со производи потребни за човечка исхрана, било со сточна храна и фураж.

За отпочнување работата по точка б) потребно е претходно одобрение од НО.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Валандово, бр. 7805 од 6-X-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Ибраим Сејдиев, претседател, Алириза Рамадан, Раман Мустафа, Зурап Мустафа, Демир Хусеин, Јусуф Осман и Арслан Зејнел. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Ибраим Сејдиев и книговодителот Мустафа Ракман.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2466/56. (1604)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XI-1956 год. под рег. бр. 72, на страна 253 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз на земјоделските задруги, со седиште во Валандово — Гевгелија. Предмет на послувањето на сојузот е: да помага на задругите во обработка на нивните акциопрограми и перспективни планови; да врши услуги на задругите во врска со унапредувањето на земјоделското производство; да дава помош при

организацијата на одредена гранка на производството; да организира изградба на разни објекти за сместување и преработка на земјоделски производи кои ги откупуваат, преработуваат или произведуваат земјоделските задруги; да укажува стручна помош на задругите во организирање на служби и погони; да ги снабдува задругите со потребен репродукционен и инвестиционен материјал; да извезува земјоделски и други производи од земјоделските задруги и други погони, а да увезува такви производи потребни за задругите и погоните; да работи на обезбедувањето и стручното издигање на кадарот за задругите и погоните; да собира и средува податоци за производството, доработувањето, преработувањето и прометот на задружното производство и своите погони. За унапредување на земјоделските и другите дејности на земјоделските задруги соработува со други задружни организации, органи на власта и управи, земјоделски, ветеринарни и други служби и со други органи и организации; ги врши сите останати работи ставени во надлежност со задружните прописи и одлуки од надлежните органи, а за кои се заинтересирани земјоделските задруги.

Сојузот е основан од НО на Титоввелешка околија со решение бр. 19190 од 24-X-1956 год.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Лазар Лазаров, Атанас Костов, Минуш Тушевски, Димитар Гунов, Благој Стојков, Јордан Делев, Мито Кусемилев, Петар Калковалиев, Киро Калкавалиев, Илија Доролојков, Санде Стојчев и Глигор Ружин. Истиот ќе го потпишуваат управникот Глигор Ружин, членот на управниот одбор Санде Стојчев и шефот на сметководството Антон Ваберер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2465/56. (1610)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-XI-1956 год. под рег. бр. 76, на страна 269 е запишан под фирма: Деловен сојуз за механизација, со седиште во Кавадарци. Предмет на послушањето на сојузот е: да работи на унапредувањето и проширувањето на механизацијата на своите членови, стопанските организации и приватните стопани; да организира сервисна служба за одржување, опслужување и поправка на земјоделско машинските паркови на своите членови, стопанските организации и приватните стопани; да врши услуги по земјоделска работа на своите членови, државните стопанства и приватните стопани преку своите машино-тракторски погони; да ги снабдува своите членови со потребни земјоделски машини, справи, алат и резервни делови и уградување на истите преку својот сервис; да издига и оспособува кадар потребан за механизацијата во земјоделството (тракторски, механичарски, земјоделски, стручњаци и сл.). За да би ги вршел своите дејности сојузот може да оформува и организира пословници потребни одделенија, погони, служби за унапредување на механизацијата, работилници, подвижни сервисни работилници и сл., но за нивното отпочнување со работа потребно е претходно одобрение од Народниот одбор.

Сојузот е основан со решението на НО на Титоввелешка околија, бр. 19192 од 24-X-1956 год.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Гошо Мешков, Горе Гелев, Ацо Самарџиев, Горе Ушитков, Гоко Симоновиќ, Јован Атанасов, Влајко Костадинов, Мануш Илиев, Боро Јованов, Глигор Ружин, Душан Јанушев, Петар Танчев, Ило Мишев, Спасен Настов и Горѓи Коцевски. Истиот ќе го потпишуваат в.д. управителот Горѓи Коцевски и книговодителот Лазар Чулев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2470/56. (1612)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1956 год. под рег. бр. 70, на страна 245 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Коста Делчев“, со седиште во с. Градец — Титоввелешко. Предмет на послушањето на задругата е: откуп на земјоделски производи и вршење на разни услуги во врска со земјоделското производство на задругарите и другите земјоделци. Може да се занимава и со продажба на разни стоки преку свои продавници но откако ќе ги исполни условите за обавување на оваа дејност.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Валандово, бр. 6678 од 11-IX-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Димитар Гунов, претседател, Лазар Бојков, Петар Ристов, Љубо Топлев и Ристо Москов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Димитар Гунов и членот на управниот одбор Љубо Топлев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2382/56. (1616)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-XI-1956 год. под рег. бр. 74, на страна 261 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште во Кавадарци. Предмет на послушањето на сојузот е: да помага на задругите во изработката на нивните акциопрограми и перспективни планови, врши услуги на задругите во врска со унапредување на земјоделското производство и другите дејности; дава помош во организацијата на одредена гранка на производство; организира изградба на разни објекти за сместување и преработка на земјоделски производи кои ги откупуваат, преработуваат или произведуваат земјоделските задруги; укажува стручна помош на задругите во организирање на разни служби и погони кај самите задруги; ги снабдува задругите со потребен репродукционен и инвестиционен материјал; работи на стручното издигање на кадарот; собира и средува податоци за производството, доработувањето, преработувањето и прометот на задружното производство на своите погони; за унапредување на земјоделската и другите дејности на земјоделските задруги соработува со други задружни организации, органи на власта и управи, земјоделски, ветеринарни и други служби и со други органи и организации; ги врши сите останати работи ставени во надлежност со задружните прописи и одлуки. Може да извезува земјоделски и други производи од земјоделските задруги.

ги и своите погони а увезува такви производи по-треони за задругите и погоните но откако ќе ги исполни условите за обавување на овие дејности.

Сојузот е основан со решението на НО на Титоввелешка околија, бр. 19188 од 24-X-1956 год.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Ристо Делов, претседател, Трајче Цветков, Марко Илиев, Томе Петров, Јован Атанасов, Гоко Симонов, Јован Јованов, Ванчо Митев, Јован Младенов, Владо Димов, Блажо Тодоров, Марко Колев и Ѓорѓи Ушитков. Истиот ќе го потпишуваат в. д. управителот Владо Димов и книговодителот Димитар Капсаров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2479/56. (1613)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1956 год. под рег. бр. 68, на страна 237 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Илинден“, со седиште во с. Грчиште — Титоввелешко. Предмет на послувањето на задругата е: откуп на земјоделски производи и вршење на разни услуги во врска со земјоделското производство на задругари и други земјоделци. Може да се занимава и со продажба на разни стоки преку свои продавници но откако ќе ги исполни условите за обавување на оваа дејност.

Членови на управниот одбор на задругата се: Станиш Пеев, претседател, Петар Працаков, Душко Попов, Ристо Стојков и Лазар Шуков. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Станиш Пеев и членот на управниот одбор Ристо Стојков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2384/56. (1615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-X-1956 год. под рег. бр. 75, на страна 265 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Јавор“, со седиште во с. Кованци — Гевгелија. Предмет на послувањето на задругата е: набавува потребни земјоделски машини и други средства за своите членови; ги преработува и продава своите производи и производите на своите членови. Може да произведува и продава вар, градежен материјал и дрва за огрев, да се занимава со купопродажба на стоки од широка потрошувачка преку своите продавници и крчми но за истите е потребно претходно одобрение од Народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Гевгелија, бр. 2247 од 17-XII-1955 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Тимчо Мицев, претседател, Тодор Стојменов, Мицо Стојменов, Мирко Јованов и Ѓорѓи Стојанов. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Тимчо Мицев и членовите на управниот одбор Тодор Стојменов и Ѓорѓи Стојменов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1768/56. (1617)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XI-1956 год. под рег. бр. 23 е запишано под фир-

ма: Занаетчиско-слаткарско и млекарско претпријатие „Јагода“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство и промет со слаткарски и млекарски производи.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Битола, бр. 37676 од 19-XI-1956 год.. Истото ќе го потпишува в. д. директорот Глигур Лакински.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 672/56. (21)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XII-1956 год. под рег. бр. 109 е запишана под фирма: Винарска продавница бр. 1, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Занаетчиското претпријатие „Неолица“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 6300/55 Раководител на продавницата е Васил Чипуров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 676/56. (22)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XII-1956 год. под рег. бр. 109 е запишана под фирма: Винарска продавница бр. 2, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Занаетчиското претпријатие „Неолица“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 6300/55.

Раководител на продавницата е Глигор Топаловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 677/56. (23)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XII-1956 год. под рег. бр. 109 е запишана под фирма: Винарска продавница бр. 3, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Занаетчиското претпријатие „Неолица“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 6300/55.

Раководител на продавницата е Тодор Кочевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 678/56. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VII-1956 год. под рег. бр. 196, на страна 523 е запишана под фирма: Конфекциона фабрика „Македонија“ — Скопје, Продавница на ул. „Дебарска“ бр. 3, Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на конфекција.

Продавницата е основана согласно одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 5405 од 10-IV-1956 год. Истага ќе ја потпишува раководителот Јакимовски Трајко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2132/56. (1062)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XII-1956 год. под рег. бр. 112, на страна 319 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало и големо „Прогрес“ — Крива Паланка — Продавница бр. 6, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на мало колонијал и куќни потреби, текстил, галантерија, трикотажа и конфекција позамантерија и каделни производи, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи од гума и кожа, бои и хемикалии, стакло, порцулан и керамични стоки.

Продавницата е основана согласно одобрението на НО на Кривопаланечка околија, бр. 7645 од 30-VII-1955 год.

Раководител на продавницата е Љубомир Трајчевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1250/55. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-VI-1956 год. под рег. бр. 56, на страна 189 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Душан Кирик“, с. Росоман — Кавадарци — Мандра, со седиште во с. Росоман. Предмет на послувањето на мандрата е: преработка на млеко во сирење.

Мандрата е основана од Управниот одбор на задругата „Душан Кирик“, а согласно одобрението на НО на општината — Градско, бр. 2856 од 16-IV-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1909/56. (53)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-XII-1956 год. под рег. бр. 56 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Душан Кирик“, с. Росоман — Продавница, со седиште во с. Росоман — Кавадарци. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на мешовити стоки на мало.

Продавницата е основана од управниот одбор на задругата со записник од 29-IV-1956 год., а одобрена од НО на општината — Градско со решение бр. 1225 од 16-IV-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2036/56. (54)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XII-1956 год. под рег. бр. 181, на страна 475 е запишано под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија — Претставништво, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претставништвото е: продажба на лозаро-винарски производи.

Претставништвото е основано од Претпријатието „Винојуг“ со записник од 1-VI-1956 год. а согласно одобрението од НО на општината „Кисела Вода“ бр. 1569 од 19-VII-1956 год. и бр. 27684 од 17-XII-1956 год. на НО на општината „Идадија“ — Скопје. Истото ќе го потпишува раководителот Борис Костов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2524/56. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XII-1956 год. под рег. бр. 487, на страна 1364 е запишана под фирма: Општа земјоделска задруга „Средорек“ — Кочани — Продавница со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на ориз, уфак, афионско семе и наут, производи на задругата.

Продавницата е основана од управниот одбор на задругата со решение бр. 431 од 15-X-1956 год. а согласно одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 22082 од 5-XI-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2537/56. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб и бели печива „Клас“ — Скопје — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со леб и разноврсно печиво.

Продавницата е основана од Претпријатието „Клас“ — Скопје, а согласно одобрението на НО на општината „Саат Кула“ — Скопје, бр. 15081 од 23-VI-1956 год.

Раководител на продавницата е Марика Милановска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2515/56. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1956 год. под рег. бр. 80 на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб и бели печива „Клас“, Скопје — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со леб и печиво.

Продавницата е основана од Претпријатието „Клас“ — Скопје, а согласно одобрението на НО на општината „Саат Кула“ — Скопје, бр. 15980 од 5-VII-1956 год.

Раководител на продавницата е Марика Арчилиева.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2123/56. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-XII-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 285 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Венец“, со седиште во с. Долни Дисан — Титоввелешко. Предмет на послувањето на задругата е: откуп и продажба на селскостопански производи од реонот на селото и соседните села, на-

бавување на вештачки ѓубрива, машини, алати, семења и препарати и машинска услуга на земјоделците. Може да се занимава и со продажба на стока од широка потрошувачка преку задружни продавници, да отвора свои погони за производство и преработка на селскостопански производи но откако ќе прибави одобрение од Народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Неготино, бр. 10126 од 30-XI-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Најдо Водосов, претседател, Лазо Ламбев, Блажо Мајсторов, Илија Јанчев, Крсте Атанасов, Никола Најдов, и Јован Шишков. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат управникот Јанчев Илија, книговодителот Шишков Јован и претседателот Водосов Најдо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2534/56. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XII-1956 год. под рег. бр. 489, на страна 1372 е запишана под назив: Шивачка задруга „1 мај“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на задругата е: шивачка и услужна дејност.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Горче Петров, бр. 2878 од 8-X-1956 год.

Задругата ќе ја потпишуваат раководителот Петар Димитров Патчев и кројачот Никола Панов Арсовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2479/56. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XII-1956 год. под рег. бр. 185, на страна 531 е запишан под фирма: Угостителски дуќан под пашална пресметка „Народна кујна“ со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: вршење услуги со исхрана, продажба на безалкохолни пијалоци, кафе, чај, млеко, бели печива, скара и шкембе чорба.

Угостителскиот дуќан е основан со решението на НО на општината — Крива Паланка, бр. 5820 од 8-VI-1956 год. Истиот ќе го потпишува раководителот Христовски Јаким.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2298/56. (100)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-IX-1956 год. под рег. бр. 79, на страна 281 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Пекарев“, со седиште во Неготино — Кавадарци. Предмет на послувањето на задругата е: откуп и продажба на селскостопански производи од реонот на општината Неготино. Може да овозможи и продавница за продавање на вештачко ѓубриво, машински алат, семенска стока и препарати, како и погон за машински услуги и преработки на селскостопански производи, но за нивното отпочнување со работа ќе треба да прибави одобрение од Народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Неготино, бр. 7390 од 31-VIII-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Крсте Неделков, претседател, Иван Диснаски, Ванчо Соколов, Јово Апостолов, Бранко Малиминов, Перо Бошков, Горѓи Вешков, Димо Тодоров и Горѓи Стојанчев. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Крсте Неделков и членовите на управниот одбор Бранко Малиминов и Вешков Горѓи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2325/56. (92)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XII-1956 год. под рег. бр. 18, на страна 61 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со житарици и фураж на мало „Банат“ — Скопје — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на жита, мелнички преработки и храна за добиток — фураж на мало.

Продавницата е основана согласно одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 3008 од 11-VII-1956 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2274/56. (93)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IV-1956 год. под рег. бр. 77, на страна 273 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Извор“, со седиште во с. Војшанци — Титоввелешко. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделие, градинарство, лозарство, сточарство и откуп на селско-стопански производи. Покрај тоа може да тргува со мешовити индустриски стоки но откако ќе прибави одобрение од Народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Неготино, бр. 2340 од 4-IV-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Костадин Димитров, претседател, Гело Илов, Славо Димов, Таке Ангелов и Пено Ристов. Задругата ќе ја застапуваат и потпишуваат управникот Јован Пендев, работникот Ристо Мишев и книговодителот Диме Марков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1745/56. (94)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб и бели печива „Клас“ — Скопје — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на леб и други печива.

Продавницата е основана од Претпријатието „Клас“ — Скопје, а согласно одобрението на НО на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 8248 од 28-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Крсто Казаковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2516/56. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XII-1956 год. под рег. бр. 80, на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб и бели печива „Клас“ — Скопје — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на леб и други печива на мало.

Продавницата е основана од Управниот одбор на Претпријатието „Клас“, со решение бр. 3 од 22-VI-1956 год., а согласно одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 15248 од 20-XII-1956 год.

Раководител на продавницата е Тодорка Нацева.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2530/56. (68)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1956 год. под рег. бр. 160, на страна 417 е запишан под фирма: Фабрика за масло „Велес“, Титов Велес — Работничко-службенички ресторант при фабриката, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на ресторантот е: готвење јадења за исхрана на службениците и работниците од самата фабрика.

Ресторантот е основан од Работничкиот совет на фабриката за масло „Велес“, со решение бр. 3586 од 2-XI-1956 год. а согласно одобрението на НО на општината — Титов Велес, бр. 21846 од 17-XI-1956 год.

Раководител на ресторантот е Ацо Панов, кој ресторантот ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2512/56. (83)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-XII-1956 год. под рег. бр. 187, на страна 539 е запишана под назив: Занаемчиска шивачка задруга „Младост“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на задругата е: вршење на шивачки услуги и производство на конфекција.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Куманово, бр. 13687 од 19-VI-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат раководителот Трајан Георгиевски и шивачот Стојче Милановиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2544/56. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XII-1956 год. под рег. бр. 186, на страна 535 е запишано под фирма: Претпријатие за производство обработка на тутун „Козјак“, со седиште во с. Старо Нагоричане — Кумановско. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство и обработка на тутун.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Старо Нагоричане, бр. 5556 од 18-XII-1956 год. Истото ќе го потпишуваат ди-

ректорот Николиќ Цанко и книговодителот Серафимовски Божин.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2532/56. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-I-1957 год. под рег. бр. 490, на страна 1376 е запишано под фирма: Рудници и железара „Скопје“ — Скопје. Предмет на послувањето на железарата е: експлоатација на железна руда и производство на бело и сиво сурово железо, суров челик, лимов и влечени материјали.

Железарата е основана од Извршниот совет на НРМ со решение ИС бр. 365 од 1-IX-1956 год. со тоа што досегашните претпријатија во изградба Рударски базен — Кичево и Железарата — Скопје се спојуваат во новото Претпријатие рудници и железара „Скопје“ — Скопје кое ги презема нивните права и обврски.

Железарата ќе ја потпишуваат директорот инж. Сергеј Чернивец и комерцијално-финансискиот директор Киро Атанаски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2413/57. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-I-1957 год. под рег. бр. 274, на страна 709 е запишана под фирма: Фабрика за кожи „Гоце Делчев“ — Скопје — Продавница бр. 2, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на чевли од сопствено производство а може да врши и продажба на гумени опинци, чорапи, врвки за кондури, боја за кондури и детски играчки од гума.

Продавницата е основана од управниот одбор на Фабриката со одлука од 27-IX-1956 год., а согласно одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 20978 од 29-X-1956 год. и бр. 19759 од 8-I-1957 год.

Раководител на продавницата е Реџепиќ Скендер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 6/57. (113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-I-1957 год. под рег. бр. 490, на страна 1380 е запишано под фирма: Занаемчиско претпријатие „Метал“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: да врши граѓевински, галантериски, електрични, браварски и водосталатерски услуги.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 22002 од 9-XI-1956 год.

Претпријатието ќе го потпишуваат в. д. директорот Заковски Благоја и книговодителот Слободанка Боцева.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 10/57. (114)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-I-1957 год. под рег. бр. 145, на страна 389 е за-

пишана под фирма: Издавачко претпријатие „Култура“ — Скопје — Продавница, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на канцеларски материјал, хартија, писушти и школски прибор и книги.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Култура“ — Скопје, а согласно одобрението на НО на општината — Куманово, бр. 25223 од 25-XII-1956 год.

Раководител на продавницата е Правда Спасова.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 26/57. (126)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана под фирма: Продавница „Шар“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со животни прехрани и предмети за куќни потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, масла, уља и масти, жита и мелнички производи, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, преработки од овоштие, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Поповски Мито.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 620/56. (1567)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана под фирма: Продавница „Илинден“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со животни прехрани и предмети за куќни потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, масла, уља и масти, жита и мелнички производи, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, преработки од овоштие, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешовита стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Божиновски Борис.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 621/56. (1563)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 1, е запишана под фирма: Продавница „Слобода“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трго-

вија со животни прехрани и предмети за куќни потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, масла, уља и масти, жита и мелнички производи, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, преработки од овоштие, алкохолни и безалкохолни производи, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола, а согласно одобрението од НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Јовановски Јован.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 622/56. (1564)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана под фирма: Продавница „Смилево“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со животни прехрани и предмети за куќни потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, масла, уља и масти, жита и мелнички преработки, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, преработки од овоштие, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1956 година.

Раководител на продавницата е Трајчевски Петар Вангел.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 626/56. (1568)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствени легитимации бр. 8336 на Рабија, бр. 8337 на Абаз, бр. 8338 на Физе, бр. 8339 на Зизе и бр. 17186 на Неџет сите Сулески, с. Шутово — Кичево. (718)

Здравствена легитимација бр. 6524, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Славе Р. Ѓорѓиевски, Скопје. (666)

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ, издадено од Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ — Скопје на Енис Е. Садедин, Скопје. (1070)

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ, издадено од Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ — Скопје на Алимоски Назифов Назми с. Пресил — Битолско. (1075)

Работна книшка бр. 949511/188503, издадена од Секретаријатот за труд во Белград на Мифтар Алим Мифтари, с. Селце — Тетовско. (667)

Воена буквица на Мифтар Али Мифтари, с. Селце — Тетовско. (668)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Крстомир Борис Ѓорѓиоски, Скопје. (670)

Индекс бр. 1011, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Томислав Нацковиќ, Скопје.

Здравствена легитимација бр. 7454, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Донка А. Стоева, ул. „Панде Дуганов“ бр. 14 — Гевгелија. (672)

Здравствена легитимација бр. 7456, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Венцислав А. Стоев, ул. „Панде Дуганов“ бр. 14 — Гевгелија. (673)

Здравствена легитимација бр. 15858, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Благо Златев, ул. „Илинденска“ бр. 8 — Штип.

Здравствена легитимација бр. 15162, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кочани на Миле Темов, с. Виница — Кочани. (675)

Индекс бр. 1134, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Даница Пешиќ, Скопје. (676)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Иљчо Благоја Симоновски, Скопје. (677)

Работна книшка бр. 815/52 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Екрем Фаик Еминов, Скопје. (678)

Работна книшка бр. 46640, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Венка Калиновска, Скопје. (679)

Здравствена легитимација бр. 12020, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Нада Томе Георгиева, ул. „Ѓуро Гоновиќ“ бр. 137 — Битола. (680)

Работна книшка бр. 1612, серија бр. 200975, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Касум Далип Саити, с. Гошнице — Кумановско. (682)

Здравствена легитимација бр. 948 издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Кири М. Паунков, Гевгелија. (683)

Дозвола за носење на оружје бр. 510, издадена од СВР — Куманово на Коце Саздев Димитриевски, с. Кокино — Кумановско. (684)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Борис С. Стефановски — Скопје. (685)

Здравствена легитимација бр. 2621, издадена од Заводот за социјално осигурување — Трстеник на Ратко Рангелов, Скопје. (686)

Здравствена легитимација бр. 149496 издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Виолета Стојановска, Скопје. (687)

Здравствена легитимација бр. 13599, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Фанија Марковска, ул. „Никола Тесла“ бр. 140 — Битола. (688)

Здравствена легитимација бр. 29855, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Владо А. Камишев, Скопје. (699)

Здравствена легитимација бр. 107317, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Стеван Жариќ, Скопје. (690)

Индекс бр. 1411, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на Зафир Камберски, Скопје. (691)

Работна книшка бр. 15727—573788/55 год. издадена од Бирото за посредување на трудот во Бања Лука на Јованка Димовска, Скопје. (692)

Здравствена легитимација на Вита П. Глигоровска, ул. „341“ бр. 14 — Скопје. (693)

Индекс бр. 1215, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на Слободан Хамшек, Скопје. (694)

Здравствена легитимација бр. 60399, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Панче Костовски, Скопје. (695)

Здравствена легитимација бр. 109277, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ѓорче Петров на Брано Најдо Стојанов, с. Долно Соње — Скопско. (696)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марија Стоилова, Скопје. (697)

Свидетелство за завршен V разред гимназија под бр. 469/54 год. издадено од Женската гимназија во Скопје на Биљана Васева, Скопје. (698)

Здравствени легитимации бр. 62736 и бр. 152796 издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Љиљана и Љубомир Андоновски, Скопје. (699)

Свидетелство за завршен III клас Економски техникум во Скопје на Костадин Ников, Гевгелија. (701)

Индекс бр. 1527, издаден од Правниот факултет во Скопје на Ѓорѓија Мишолиќ, Студентски дом 7/III — Скопје. (702)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување во Никшиќ НР Црна Гора на Идриз Дервиши, Скопје. (703)

Диплсма за положен испит за висококвалификуван работник бр. 42/15-II-1956 год. издадена од Секретаријатот за сообраќај, Скопје на Иван Христов Ивановски, Скопје. (704)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Имер Лазимов, Скопје. (705)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Вангелија К. Илиева, Скопје. (706)

Работна книшка бр. 106, серија бр. 044533, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на Јордан В. Петковски, с. Туденце — Тетовско. (707)

Здравствена легитимација бр. 25641, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Трајко Тодоров Маневски, ул. „Зборска“ бр. 1 — Битола. (708)

Здравствена легитимација бр. 3569, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Блаже Ванчов Спирковски, с. Плетвар — Прилеп. (709)

Здравствена легитимација бр. 550, на Мира Цветкова Антулеска, ул. „Скопска“ бр. 23 — Прилеп. (710)

Свидетелство за завршен VIII клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на Душан Јолески, ул. „Пиринска“ бр. 104 — Прилеп. (711)

Здравствена легитимација бр. 19642 на Барије М. Дервишовска, Прилеп. (712)

Работна книшка бр. 511, серија бр. 122980, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на Станимир Ристов Јанковски, с. Сушица — Гостивар. (913)

Сообраќајна книшка бр. 6084 на Прегпријатието за јавен ауто транспорт — Струмица. (714)

Свидетелство за завршено болничарско школо на Стана Бакалова, Скопје. (715)

Здравствена легитимација на Ангелија Арангеловиќ — Титов Велес. (724)

Здравствена легитимација бр. 2994, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Љуба Насова, ул. „Маршал Тито“ бр. 60 — Гевгелија. (725)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување во Скопје на Слободан и Лилјана Буклески, Скопје. (726)

Работна книшка бр. 3085, издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на Решат Исмаил Бајрами, Скопје. (727)

Работна книшка бр. 659/53 год. издадена од Бирото за посредување на трудот во Скопје на Реља Јован Зафировиќ, Скопје. (728)

Здравствена легитимација бр. 99315, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Нада Блажева, Скопје. (729)

Колска книшка бр. 1031, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје. (731)

Здравствена легитимација бр. 13404 на Менто Јосифовски, с. Тајмиште — Охридско. (732)

Здравствена легитимација бр. 14450 на Воислав Јосифовски, с. Тајмиште — Охридско. (733)

Здравствена легитимација бр. 14514, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на Шемси Кадрија Сулемани, IV-Градилиште Г. П. Маврово — Гостивар. (734)

Свидетелство бр. 23/52 год. за положен испит занаетчиски помошник, издадено од Занаетчиската комора во Струга на Зињи Мурата Рамуш, ул. „Караорман“ бр. 30 — Струга. (735)

Здравствена легитимација бр. 1807, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Петар Крстевски, ул. „Јорго Османов“ бр. 16 — Битола. (736)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 58753, серија бр. 0045894, издадена од СВР — Скопје на Веби Адем Али — Скопје. (1677)

Лична карта рег. бр. 23378, серија бр. 0069062, издадена од СВР — Скопје на Лена Дине Белчева Тодева — Скопје. (1678)

Лична карта рег. бр. 9489, серија бр. 0584999, издадена од СВР — Скопје на Саво Душан Пејиќ — Скопје. (1679)

Лична карта рег. бр. 26306, серија бр. 0723016, издадена од СВР — Гостивар на Јаја Целила Сејфули, с. Долна Бањица — Гостивар. (1958)

Лична карта рег. бр. 9668, серија бр. 0190173, издадена од СВР — Прилеп на Алексо Живков Баракоски, с. Кривогаштани — Прилеп. (1959)

Лична карта рег. бр. 17048, серија бр. 0086760 издадена од СВР — Битола на Трајче Петар Иванов, ул. Христијан Карпуш бр. 6 — Битола. (1960)

Лична карта рег. бр. 5605, серија бр. 0114016, издадена од СВР — Битола на Тодор Диме Ристески, с. Српци — Битола. (1961)

Лична карта рег. бр. 6236, серија бр. 0115293, издадена од СВР — Битола на Мице Ристо Ташевски, с. Добрушево — Битола. (1962)

Лична карта рег. бр. 18537, серија бр. 0236438, издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Стеван Кичеец ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 24 — Охрид. (1963)

Лична карта рег. бр. 2185, серија бр. 0226895, издадена од СВР — Охрид на Драган Димитриов Недески, с. Косељ — Ресен. (1964)

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0069465, издадена од СВР — Гевгелија на Илија Ристов Илиев, с. Серменин — Гевгелија. (1965)

Лична карта рег. бр. 35794, серија бр. 0691857, издадена од СВР — Гостивар на Ѓоре Јандрев Стамески, с. Лешница — Гостивар. (1966)

Лична карта рег. бр. 1939, серија бр. 0305559, издадена од СВР — Штип на Тоде Гигов Манасиев, с. Гојранци — Штип. (1967)

Лична карта рег. бр. 5646, серија бр. 0401656 издадена од СВР — Св. Николе на Пенчо Герасов Мицев, с. Сопот — Св. Николе. (1968)

Лична карта рег. бр. 10371, серија бр. 0483390, издадена од СВР — Струмица на Панде Иванов Димитриевиќ, с. Просениково — Струмица. (1969)

Лична карта рег. бр. 6826, серија бр. 0453378, издадена од СВР — Струмица на Хавзи Алиев Мемедов, с. Баница — Струмица. (1970)

Лична карта рег. бр. 14783, серија бр. 0555915, издадена од СВР — Куманово на Живко Теодос Антевски, с. Малетино — Кумановско. (1971)

Лична карта рег. бр. 7823, серија бр. 0653762, издадена од СВР — Кратово на Трајко Стојан Павлов, с. Куклица — Куманово. (1972)

Лична карта рег. бр. 3137, серија бр. 0529119, издадена од СВР — Куманово на Новица Најдо Младеновиќ, ул. „ЈНА“ бр. 104 — Куманово. (1973)

Лична карта рег. бр. 5950, серија бр. 0097760, издадена од СВР — Кр. Паланка на Станојко Стаменков Стоилков, с. Трново — Кр. Паланка. (1974)

Лична карта рег. бр. 13337, серија бр. 0088970, издадена од СВР — Битола на Петко Спиоров Ристовски, ул. „Црвена Вода“ бр. 12 — Битола. (1975)

Лична карта рег. бр. 26431, серија бр. 0124349, издадена од СВР — Битола на Љубе Богоја Нолевски, с. Св. Тодора — Битола. (1976)

Лична карта рег. бр. 33683, серија бр. 0102926, издадена од СВР — Битола на Чедомир Богоја Нолевски, с. Св. Тодоре — Битола. (1977)

Лична карта рег. бр. 422, серија бр. 0111313, издадена од СВР — Битола на Димко Никола Сотиров, с. Дихово — Битола. (1978)

- Лична карта рег. бр. 20371, серија бр. 0265177
издадена од СВР — Битола на Ангеле Нечо Бо-
жиновски, с. Ивањевци — Битола. (1979)
- Лична карта рег. бр. 20157, серија бр. 0264969,
издадена од СВР — Битола на Киро Видан Проз-
дановски, с. Будаково — Битола. (1980)
- Лична карта рег. бр. 4824, серија бр. 0185334,
издадена од СВР — Прилеп на Веле Најдов Да-
мески, с. Беровци — Прилеп. (1981)
- Лична карта рег. бр. 2280, серија бр. 0582103,
издадена од СВР — Скопје на Тола Додевска, ул.
„III македонска бригада“ бр. 109 — Куманово. (1982)
- Лична карта рег. бр. 10755, серија бр. 0551362,
издадена од СВР — Куманово на Невзад А. Бајра-
ми, с. Ваксинце — Куманово. (1983)
- Лична карта рег. бр. 3426, серија бр. 0431752,
издадена од СВР — Гевгелија на Марија Тодор
(Михајловиќ) Станковиќ, с. Раброво — Гевгелија.
(1984)
- Лична карта рег. бр. 5897, серија бр. 0476336,
издадена од СВР — Струмица на Гоце Тушев Нис-
трев, с. Ангелци — Струмица. (1985)
- Лична карта рег. бр. 7238, серија бр. 0128421,
издадена од СВР — Куманово на Веселј И. Бељули,
ул. „Љубе Гочо“ бр. 11 — Куманово. (1986)
- Лична карта рег. бр. 51514, серија бр. 0036743,
издадена од СВР — Скопје на Зутрафија Коста
(Михајлова) Дебарлиева — Скопје. (1879)
- Лична карта рег. бр. 7110, серија бр. 0296236,
издадена од СВР — Св. Николе на Павле Стојчев
Донев, с. Трстеник — Св. Николе. (1860)
- Лична карта рег. бр. 18558, серија бр. 0039909,
издадена од СВР — Скопје на Борис Трајко Крс-
тевски — Скопје. (1881)
- Лична карта рег. бр. 513, серија бр. 0014430,
издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Божин Лаза-
ревски — Скопје. (1882)
- Лична карта рег. бр. 18252, серија бр. 0039614,
издадена од СВР — Скопје на Андреја Борис Тео-
филов — Скопје. (1883)
- Лична карта рег. бр. 12817, серија бр. 1010741,
издадена од СВР — Мостар на Даница Косте Ко-
вачевиќ — Скопје. (1884)
- Лична карта рег. бр. 229, серија бр. 0013939,
издадена од СВР — Скопје на Вера Иван Бакало-
ва) Принцова — Скопје. (1885)
- Лична карта рег. бр. 59586, серија бр. 0046978,
издадена од СВР — Скопје на Шабан Реџеп Сеј-
фер — Скопје. (1886)
- Лична карта рег. бр. 1406, серија бр. 0645913,
издадена од СВР — Кратово на Иван Димков Ки-
ров — Скопје. (1887)
- Лична карта рег. бр. 1408, серија бр. 0645915,
издадена од СВР — Кратово на Слоботка Гиџе
(Мијалкова) Кирова — Скопје. (1888)
- Лична карта рег. бр. 43619, серија бр. 0602654,
издадена од СВР — Скопје на Душан Димче Трај-
ковски — Скопје. (1889)
- Лична карта рег. бр. 61840, серија бр. 0066519,
издадена од СВР — Скопје на Младен Филип Пав-
ловски — Скопје. (1890)
- Лична карта рег. бр. 60466, серија бр. 0046687,
издадена од СВР — Скопје на Радмила Милан (Мо-
мировска) Димитровска — Скопје. (1891)
- Лична карта рег. бр. 22246, серија бр. 0608561,
издадена од СВР — Скопје на Наумка Никола (На-
умовска) Мојсовска — Скопје. (1892)
- Лична карта рег. бр. 14999, серија бр. 0591509,
издадена од СВР — Скопје на Јашар Садри Амзи
— Скопје. (1893)
- Лична карта рег. бр. 1235, серија бр. 0001189,
издадена од СВР — Скопје на Илија Крсто Јова-
нвски — Скопје. (1894)
- Лична карта рег. бр. 92162, серија бр. 0601151,
издадена од СВР — Скопје на Ибиш Сабри Ибиш
— Скопје. (1895)
- Лична карта рег. бр. 6804, серија бр. 0617532
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Назиф Ибраим
Назифи — Скопје. (1896)
- Лична карта рег. бр. 3414, серија бр. 0010191,
издадена од СВР — Скопје на Марија Наум Бого-
евска — Скопје. к (1897)
- Лична карта рег. бр. 15670, серија бр. 0592190
издадена од СВР — Скопје на Коце Спасе Георги-
евски — Скопје. (1898)
- Лична карта рег. бр. 14909, серија бр. 0020263,
издадена од СВР — Скопје на Јелица Кузман (Нај-
данова) Михајлова — Скопје. (1899)
- Лична карта рег. бр. 46446, серија бр. 0605740,
издадена од СВР — Скопје на Нергиван Реџеп
Ваша — Скопје. (1900)
- Лична карта рег. бр. 53167, серија бр. 0037757,
издадена од СВР — Скопје на Димитрие Никола
Илиевски — Скопје. (1901)
- Лична карта рег. бр. 82041, серија бр. 0060184,
издадена од СВР — Скопје на Мифтар Амет Гун-
гали — Скопје. (1902)
- Лична карта рег. бр. 54022, серија бр. 0039038,
издадена од СВР — Скопје на Асип Имер Илијаз
— Скопје. (1903)
- Лична карта рег. бр. 373, серија бр. 1497483, из-
дадена од СВР — Тутин на Хамид Зекир Елеско-
виќ — Скопје. (1904)
- Лична карта рег. бр. 14394, серија бр. 0556049,
издадена од СВР — Куманово на Крстана Ѓорѓија
Николова — Скопје. (1906)
- Лична карта рег. бр. 2640, серија бр. 0784336,
издадена од СВР — Ѓ. Петров на Алил Јусуф Муа-
мет — Скопје. (1907)
- Лична карта рег. бр. 13468, серија бр. 0758433,
издадена од СВР — Охрид на Илија Владо Андо-
новски — Скопје. (1847)
- Лична карта рег. бр. 1487, серија бр. 0406972,
издадена од СВР — Штип на Цветко Крумев Ди-
митриевиќ, ул. „213“ бр. 26 — Скопје. (1848)
- Лична карта рег. бр. 15005, серија бр. 0591525,
издадена од СВР — Скопје на Љатиџ Етем Заим —
Скопје. (1849)
- Лична карта рег. бр. 12088, серија бр. 0352598,
издадена од СВР — Титов Велес на Лила Китрова
Андова — Скопје. (1851)
- Лична карта рег. бр. 5339, серија бр. 1826739,
издадена од СВР — Бујановац на Алил Невзад
Аметовиќ — Скопје. (1852)
- Лична карта рег. бр. 17567, серија бр. 0593689,
издадена од СВР — Скопје на Драги Спасе Бош-
ковски — Скопје. (1853)

Лична карта рег. бр. 31222, серија бр. 0025432, издадена од СВР — Скопје на Благоја Димче Јаневски — Скопје. (1854)

Лична карта рег. бр. 63136, серија бр. 0068514, издадена од СВР — Скопје на Руфат Ибраим Шабан — Скопје. (1855)

Лична карта рег. бр. 9324, серија бр. 0753845, издадена од СВР — Кичево на Богдан Стојан Филиповски — Скопје. (1856)

Лична карта рег. бр. 1846, серија бр. 0063626, издадена од СВР — Скопје на Коста Никола Гушев, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 11 — Скопје. (1857)

Лична карта рег. бр. 1699, серија бр. 0246216, издадена од СВР — Битола на Миле Ангеле Најдоски — Скопје. (1858)

Лична карта рег. бр. 14849, серија бр. 0591359, издадена од СВР — Скопје на Благоја Блаже Говедаревски — Скопје. (1859)

Лична карта рег. бр. 15924, серија бр. 0090020, издадена од СВР — Битола на Аника Кири (Прендова) Јанева — Скопје. (1860)

Лична карта рег. бр. 16589, серија бр. 0826796, издадена од СВР — Тузла на Најла Сејфо (Прочик) Дедик — Скопје. (1861)

Лична карта рег. бр. 3261, серија бр. 0579724, издадена од СВР — Скопје на Благоја Стевко Димитровски — Скопје. (1862)

Лична карта рег. бр. 18951, серија бр. 0595071, издадена од СВР — Скопје на Александар Кири Трајковски — Скопје. (1863)

Лична карта рег. бр. 58137, серија бр. 0045088, издадена од СВР — Скопје на Димитар Трајко Блажевски — Скопје. (1864)

Лична карта рег. бр. 4276, серија бр. 0577514, издадена од СВР — Скопје на Кариман Амдија Далип — Скопје. (1865)

Лична карта рег. бр. 5107, серија бр. 0615820, издадена од СВР — Г. Петров на Везира Тома (Крстевска) Здравковска — Скопје. (1866)

Лична карта рег. бр. 32983, серија бр. 0032070, издадена од СВР — Скопје на Миџе Ристо Лузески — Скопје. (1867)

Лична карта рег. бр. 2470, серија бр. 0813471, издадена од СВР — Нови Сад на Имре Имре Барбарош — Скопје. (1868)

Лична карта рег. бр. 3832, серија бр. 0002672, издадена од СВР — Скопје на Надица Петар Цартова — Скопје. (1869)

Лична карта рег. бр. 31978, серија бр. 0030460, издадена од СВР — Скопје на Невенка Коста (Гаврилова) Учета — Скопје. (1870)

Лична карта рег. бр. 23042, серија бр. 0067491, издадена од СВР — Скопје на Радивоје Стојче Алексовски — Скопје. (1871)

Лична карта рег. бр. 6115, серија бр. 2714052, издадена од СВР — Сјеница на Љутвија Малик Граце — Скопје. (1872)

Лична карта рег. бр. 45173, серија бр. 0630565, издадена од СВР — Скопје на Крсте Богоја Јовевски — Скопје. (1873)

Лична карта рег. бр. 25403, серија бр. 0024176, издадена од СВР — Скопје на Никола Петар Иванов — Скопје. (1874)

Лична карта рег. бр. 2009, серија бр. 0579794, издадена од СВР — Скопје на Бекир Ејуп Абдуловски — Скопје. (1875)

Лична карта рег. бр. 10525, серија бр. 0586535, издадена од СВР — Скопје на Трајан Костадин Блажевски — Скопје. (1876)

Лична карта рег. бр. 27819, серија бр. 0024211, издадена од СВР — Скопје на Перса Трајко (Стојанова) Ивановска — Скопје. (1878)

Лична карта рег. бр. 434360, серија бр. 3276924, издадена од СВР — Белград на Бранислава Рудолф Летрадиќ — Скопје. (1831)

Лична карта рег. бр. 63577, серија бр. 0069317, издадена од СВР — Скопје на Трајанка Тодор Трајкова — Скопје. (1832)

Лична карта рег. бр. 1668, серија бр. 0783428, издадена од СВР — Г. Петров на Имер Исак Имер — Скопје. (1833)

Лична карта рег. бр. 89314, серија бр. 0623907, издадена од СВР — Скопје на Риза Љилија Јашар — Скопје. (1834)

Лична карта рег. бр. 88793, серија бр. 0631278, издадена од СВР — Скопје на Васа Никола (Панческа) Пешкова — Скопје. (1835)

Лична карта рег. бр. 71023, серија бр. 0602436, издадена од СВР — Скопје на Благоја Цветан Кираковски — Скопје. (1836)

Лична карта рег. бр. 18977, серија бр. 0595097, издадена од СВР — Скопје на Коцана Пеце Атанасовска — Скопје. (1837)

Лична карта рег. бр. 14545, серија бр. 0591052, издадена од СВР — Скопје на Бранислав Најде Стојановски — Скопје. (1838)

Лична карта рег. бр. 51104, серија бр. 0036261, издадена од СВР — Скопје на Анте Коце Антоовски — Скопје. (1839)

Лична карта рег. бр. 61059, серија бр. 0048663, издадена од СВР — Скопје на Александар Никола Кулевски — Скопје. (1840)

Лична карта рег. бр. 1489, серија бр. 0579046, издадена од СВР — Скопје на Рамадан Осман Шабовиќ — Скопје. (1841)

Лична карта рег. бр. 8712, серија бр. 0669716, издадена од СВР — Тетово на Спасо Илија Јовановски — Скопје. (1842)

Лична карта рег. бр. 84661, серија бр. 0054974, издадена од СВР — Скопје на Периклија Огнен Панговски — Скопје. (1843)

Лична карта рег. бр. 59043, серија бр. 0045710, издадена од СВР — Скопје на Хамид Сали Бислим — Скопје. (1844)

Лична карта рег. бр. 4428, серија бр. 0328938, издадена од СВР — Титов Велес на Ружа Јован (Секулиќ) Георгиевска — Скопје. (1845)

Лична карта рег. бр. 91503, серија бр. 0622928, издадена од СВР — Скопје на Милош Саре Димитровски — Скопје. (1846)

Лична карта рег. бр. 42270, серија бр. 0618816, издадена од СВР — Скопје на Цецилија Александар Чувардиќ — Скопје. (1880)

Лична карта рег. бр. 867, серија бр. 057857, издадена од СВР — Скопје на Јордан Стефан Милошевски — Скопје. (1881)

Лична карта рег. бр. 15763, серија бр. 0592283, издадена од СВР — Скопје на Блажо Спасо Тапшановски — Скопје. (1682)

Лична карта рег. бр. 52153, серија бр. 0036303, издадена од СВР — Скопје на Фанка Косто Цицова Јанева — Скопје. (1683)

Лична карта рег. бр. 62076, серија бр. 0066780, издадена од СВР — Скопје на Марица Андреја (Димишкова) Софрониева — Скопје. (1684)

Лична карта рег. бр. 22186, серија бр. 0598306, издадена од СВР — Скопје на Надежда Велко Трајковска — Скопје. (1685)

Лична карта рег. бр. 67586, серија бр. 0658864, издадена од СВР — Скопје на Вера Петар Плеша — Скопје. (1686)

Лична карта рег. бр. 10746, серија бр. 004576, издадена од СВР — Скопје на Абас Максут Реџеп — Скопје. (1687)

Лична карта рег. бр. 17370, серија бр. 0506025, издадена од СВР — Кавадарци на Марија Стојанова Брајкова — Скопје. (1688)

Лична карта рег. бр. 28651, серија бр. 0027664, издадена од СВР — Скопје на Даница Иван Петровска — Скопје. (1689)

Лична карта рег. бр. 28948, серија бр. 0023088, издадена од СВР — Скопје на Татјана Симеон (Михајлова) Голубовска — Скопје. (1690)

Лична карта рег. бр. 32452, серија бр. 0035321, издадена од СВР — Скопје на Загорка Илија Тасевска — Скопје. (1691)

Лична карта рег. бр. 18166, серија бр. 0039681, издадена од СВР — Скопје на Перса Анастас (Анѓелкова) Мојсова, ул. „Дебарце“ бр. 43 — Скопје. (1692)

Лична карта рег. бр. 87532, серија бр. 0623062, издадена од СВР — Скопје на Шакир Малик Граца, — Скопје. (1693)

Лична карта рег. бр. 33332, серија бр. 0689464, издадена од СВР — Тетово на Нада Јоше Атанасова, ул. „11 октомври“ бр. 34 — Скопје. (1694)

Лична карта рег. бр. 20791, серија бр. 0596912, издадена од СВР — Скопје на Иван Вељан Стојановски — Скопје. (1695)

Лична карта рег. бр. 6340, серија бр. 0616838, издадена од СВР — Г. Петров на Душан Милан Димовски — Скопје. (1696)

Лична карта рег. бр. 428805, серија бр. 396117, издадена од СВР — Белград на Сава Д. Воџиќ, ул. „Р. Кончар“ бр. 34 — Скопје. (1697)

Лична карта рег. бр. 13129, серија бр. 0589139, издадена од СВР — Скопје на Владимир Крало Качаниклиевиќ — Скопје. (1699)

Лична карта рег. бр. 6205, серија бр. 0614659, издадена од СВР — Г. Петров на Душан Алексо Кајевски — Скопје. (1700)

Лична карта рег. бр. 2450, серија бр. 0558560, издадена од СВР — Тутин на Шабан Мемет Рамаџи — Скопје. (1701)

Лична карта рег. бр. 28509, серија бр. 0025896, издадена од СВР — Скопје на Ефтим Коста Чешмедџев — Скопје. (1702)

Лична карта рег. бр. 65346, серија бр. 0072354, издадена од СВР — Скопје на Адвие Ештреф Адем Казим — Скопје. (1703)

Лична карта рег. бр. 863, серија бр. 0011948, издадена од СВР — Скопје на Светлана Мице (Донева) Аврамчева — Скопје. (1704)

Лична карта рег. бр. 3738, серија бр. 0783826, издадена од СВР — Г. Петров на Фаик Беџег Ибраим — Скопје. (1705)

Лична карта рег. бр. 20305, серија бр. 0064475, издадена од СВР — Скопје на Наки Никола Костов — Скопје. (1706)

Лична карта рег. бр. 1988, серија бр. 0580474, издадена од СВР — Скопје на Стојан Васил Панчевски — Скопје. (1707)

Лична карта рег. бр. 10753, серија бр. 0011642, издадена од СВР — Скопје на Десанка Ристо Милеска — Скопје. (1708)

Лична карта рег. бр. 24430, серија бр. 0600550, издадена од СВР — Скопје на Марија Ифко (Алева) Стеркова — Скопје. (1709)

Лична карта рег. бр. 88769, серија бр. 0631263, издадена од СВР — Скопје на Рамадан Камбер Рухтали — Скопје. (1689)

Лична карта рег. бр. 18416, серија бр. 0039593, издадена од СВР — Скопје на Петра Најде Релкова — Скопје. (1670)

Лична карта рег. бр. 60151, серија бр. 0046916, издадена од СВР — Скопје на Фарија Селман Абдул Елмазова — Скопје. (1671)

Лична карта рег. бр. 22001, серија бр. 0598121, издадена од СВР — Скопје на Бранислав Михаило Зендел — Скопје. (1672)

Лична карта рег. бр. 31715, серија бр. 0027648, издадена од СВР — Скопје на Нада Јанко Илиевска Јаќимова — Скопје. (1673)

Лична карта рег. бр. 1511, серија бр. 0016478, издадена од СВР — Скопје на Олга Живко (Бошковиќ) Гофевац — Скопје. (1674)

Лична карта рег. бр. 6620, серија бр. 0617115, издадена од СВР — Скопје на Даница Крсто (Росиќ) Сакип — Скопје. (1675)

Лична карта рег. бр. 12240, серија бр. 0588250, издадена од СВР — Скопје на Иљаз Ајдин Бајрам — Скопје. (1676)

СОДРЖИНА

123. Наредба за спречување и отстранување на тифусот кај кокошките и белата дрскавица кај пилињата — — — — — 405
- Исправка** на Законот за подрачјата на околните и општините во Народна Република Македонија — — — — — 406